



ИПБ Број: 64 - 125  
Датум: 11.04.2017 год.  
Скопје

## ЗАПИСНИК за извршен вонреден инспекциски надзор

Инспекцискиот надзор е извршен по службена должност врз основа на член 128 од Законот за градење ("Службен весник на РМ" бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 49/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016 и 132/2016), поради обемот и сложеноста на инспекцискиот надзор составен е во службените простории на инспекциската служба во Општина Карпош – Скопје, на ден 11.04.2017 год. во 08:30 часот, по предметот - приземен објект од монтажен карактер - барака и приземен објект од тврда градба на ул. „Варшавска,, бр. 1, на КПбр. 2691/1, КО Карпош во Скопје.

Присутни при надзорот: овластен градежен инспектор Данче Поповска, дги. и службено лице Душко Андонов,

**Инвеститор** : Непознат инвеститор

### Наод на утврдена фактичка состојба

Од страна на Сектор за урбанизам – Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности поднесено е Барање за отстранување на градби бр. 62 – 1762/6 од 17.03.2017 год., во кое поради реализација на ДУП за Градска четврт 3 06 опфат помеѓу бул. „Партизански Одреди,, , ул. „Московска,, , бул. „Македонија,, и ул. „8-ми Септември,, , донесен со Одлука бр. 09 – 89/3 од 05.01.2016 год. од Советот на Општина Карпош, се бара од овластениот градежен инспектор отстранување на објектите на КПбр. 2691/1 и КПбр. 2691/4 посочени во горе наведеното Барање.

При извршен вонреден инспекциски надзор на лице место на ден 31.03.2017 год. во 09:20 часот констатирано е дека на ул. „Варшавска,, бр. 1, КПбр. 2691/1 КО Карпош во Скопје, сопственост на Република Македонија, непознат инвеститор без одобрение за градење има изградено : приземен објект од монтажен карактер - барака со димензии 12.70 x 43.00 m и висина Н = 2.60 – 4.00 m покриен со двоводен кров од салонитни покривни плочи, како и приземен објект од тврда градба со димензии 4.00 x 4.00 m и висина Н = 4.30 – 3.30 m, покриен со едноводен кров од салонитни покривни плочи.



Потпис на присутни лица

(потпис на инспектор – овластено лице)